



Александрија - најголемо египетско и медитеранско пристаниште во кое се преплетуваат европскиот и ориенталниот дух. Во текот на бурната историја бил културна и историска ризница на пишаниот збор и знаење, центар на градетелството.

Александрија има повеќе од пет милиони жители и е втор град по големина во Египет. Во двете големи пристаништа пристигнуваат бродови од цел свет, во средишното место за извозни и увозни работи. Раскрсница за пловните и копнените патишта. Универзитетски и космополитски град, во кој се пресретнуваат старото и новото, повеќе европско отколку

ориентално. Модерни булевари и улици, но и впечатливи траги од египетската, римската и од грчката култура, кои оставиле импозантно наследство. Стари занаетчиски дуќани, но и ексклузивни хотели и бутици. Производи од улични тезги, но и брза храна од "Мекдоналдс". Град кој никого не го остава рамнодушен.

Љубовта на прв поглед овде ја почувствувал и основачот на овој

град Александар Македонски, кога во 332 г.пр.н.е. стапнал на ова тло. Сè било како што треба... Големо пристаниште на средина меѓу Европа, Азија и Африка, поврзана со Нил и





# АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ЈА СОЗДАЛ ПРЕСТОЛНИНАТА НА СВЕТОТ



пловниот канал со Црвеното Море на пат кон Индија, пријатна клима, питка вода од блиските езера, богата ризница со жито. Град како создаден за да биде престолнина на светот.

Тука Александар бил дочекан како ослободител од Персијците. Му се поклонил на богот Амон. Се воодушевил од пирамидите. Од тука тој тргнал во нови освојувачки походи и му препуштил на својот архитект Ди-

нократ, по примерот на хеленските градови, и тука да направи престолнина. Големиот војсководец не дочекал да види ни една од почнатите градби. Се вратил во несудената престолнина во златен саркофаг - умрел на 33 година. Денес сè уште се претпоставува каде е закопано неговото мумифицирано тело. Александровата визија ја продолжил неговиот генерал Птоломеј Сотер. Од него останале многу храмови, палати, светилникот Фарос, познатата Александриска библиотека, кралското пристаниште, долгите авениии.

Во историјата на овој град се менувале многу владетели и династии, религии и освојувачи. Грците ги замениле Римјаните. Од нив останале многу идилични приказни - за романтичната љубов на Клеопатра и



Јулиј Цезар, потоа за Марко Антоние, со кој Клеопатра ја делела постелата, но и египетскиот престол. Александрија станала престолнина на римската провинција во Египет, а Клеопатра легенда. Во наредните векови градот доживеал многу руинирања и опсади, многу воздигнувања, но и падови.